



Бр. \_\_\_\_\_

Охрид, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год.

Врз основа на член 110, 114 и 163 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр. 82/2018 и 178/21), член 301 и член 420 од Статутот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и врз основа на Одлука на наставно – научниот совет на Факултетот за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика, бр. 14-46/5 од 22.09.2021 година

УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  
„СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД

Распишува

**ИНТЕРЕН КОНКУРС**

**за избор на демонстратори на Факултетот за применети информатички технологии,  
машинска интелигенција и роботика**

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА  
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА

1.1 Демонстратор од научна област 212- Компјутерска техника и информатика - (3  
извршители)

**Критериуми за избор:**

На факултетот можат да се избираат демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус на студии.

Демонстратор може да биде лице кое е студент на втор или трет циклус на студии.

За демонстратор може да биде избран студент кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум).

За демонстратор на студиски програми од интегриран прв и втор циклус може да биде избран студент кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити и просечна оцена од најмалку 8,00 (осум).

Посебните услови и постапката за изборот на демонстраторите, како и нивните права и обврски во наставно-образовниот процес се уредуваат со општ акт на универзитетот и општ акт на единицата на универзитетот.

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин определен со студиската програма.

Факултетот и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски.

**Потребни документи за кандидатите за избор:**

-пријава;

-потврда дека е студент на втор или трет циклус на студии;

- уверение за положени испити;
- кратка биографија;

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рок од 5 дена од завршувањето на конкурсот.

Документите се доставуваат до архивата на Универзитетот.

Универзитет за информатички науки и технологии  
„Св. Апостол Павле“ Охрид  
Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид  
Телефон за контакт: 046 511 000  
Лице за контакт: Јорданка Ц. Атанасова